

ПОИМ ЗА СИСТЕМ, ПРОЦЕС И ПРОИЗВОДНА ТЕХНОЛОГИЈА

Предавање 2


ПОИМ ЗА СИСТЕМ, ПРОЦЕС И ПРОИЗВОДНА ТЕХНОЛОГИЈА

ПОИМ ЗА СИСТЕМ

- ◆ **теоретска дефиниција** - Систем е збир од меѓусебно поврзани активни единици,
- ◆ **структурна дефиниција** - Систем е збир од меѓусебно поврзани единици кои се наоѓаат во одредено опкружување,
- ◆ **функционална дефиниција** - Во системот се врши трансформација на влезот од опкружувањето во излез кој и се предава на опкружувањето
- ◆ **процедурална дефиниција** - Системот содржи низа процедурални логички активности кои ја извршуваат поставената функција на системот



Притоа се реализираат три основни функции на системот:
процес
управување и
контрола на состојбата.



Слика 2.1. Графички модел на системот

(F – функција на целта на системот,
K – карактеристика на системот,
T – оператор на трансформацијата,
D – состојба на системот)



ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА СИСТЕМОТ

Системот може да се претстави со три основни функции: **процес, управување и контрола**.

Процесот претставува збир на активности кои влезот го трансформираат во излез.


Управувањето се однесува на насочено водење на сигналите потребни за изведување на процесот.

Контрола на состојбата се однесува на контрола и идентификација на сите сигнали и извршни органи на системот.



СИСТЕМИ ВО ПРОИЗВОДНОТО ИНЖЕНЕРСТВО

4.




Слика. 2.2 Структура на системот



Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

◆ **Деловниот систем** е најширок комплекс и содржи збир од производни и останати работно ориентирани подсистеми. Преку своите подсистеми најтесно е врзан за околината чии потреби треба да ги задоволи и на тој начин прави единствен динамички систем кој се однесува во склад со условите на околината.




Слика 1.3. Основна структура на деловниот систем



Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

◆ **Производниот систем** претставува збир од основните технолошки системи и останатите информатички и енергетски структури кои овозможуваат трансформација на појдовниот материјал во готов производ. Се состои од елементи со кои почнува дефинирањето на производот, а се завршува со елементите со кои се добива готов производ, подготвен за пазарот.



Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

◆ **Технолошкиот систем** е дел од производниот систем. Се состои од елементи со кои од појдовниот материјал, полуфабрикат или друга сировина се добиваат готови делови и склопови. На пример, технолошки систем претставува линија или група на машини каде се изведуваат одредени операции и активности, така што од полуфабрикат ќе се добие готов машински дел.

◆ **Технолошките системи** го претставуваат физичкиот збир на обработувачки и други системи, кои обезбедуваат можност за изведување на **процесите на обработка**.



Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

◆ Обработувачкиот систем или систем на обработка е дел од технолошкиот систем кој се состои од машински систем на кој се изведува збир на одредени операции за обработка, опслужуван од работник кој ја управува или од систем за автоматско управување.



Слика 2.3 Основен модел на системот на обработка



2.4. ПРОЦЕСИ ВО ПРОИЗВОДНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ

Во структурата на индустриските системи на различни нивоа се одвиваат голем број различни видови работни процеси на патот на трансформацијата на ресурсите во готови производи.

Во таа смисла, според дефинираните системи во производството се распознаваат следните процеси:

деловни процеси,
производни процеси,
технолошки процеси и
процес на обработка .



Слика 2.4. Структура на процесот




- ❖ **Деловниот процес** претставува збир од процеси на производни, економски и општествени подсистеми и елементи кои ја поврзуваат околната - пазарот со производните системи. Работниот процес се одвива во работни системи кои во зависност од карактерот на работните процеси добиваат називи: индустриски систем, претпријатие, компанија, акционерско друштво или холдинг
- ❖ **Производниот процес** претставува збир од работни процеси (процес на подготовкa на работата, процес на транспорт, процес на складирање, процес на контрола, процес на одржување, процес на управување, процес на снабдување) кои, според проектираниот технолошки процес, го трансформираат материјалот (сировината, полуфабрикатот) во готов производ. Производните процеси се одвиваат во производните системи.
- ❖ **Технолошкиот процес** претставува синтеза на изведување на сите операции на обработка на одреден производ и овозможува трансформација на сировиот материјал (полуфабрикатот) во готови делови. Технолошкиот процес на монтажа овозможува трансформација на деловите во подсклопови и склопови.
- ❖ **Процесот на обработка** е врзан за одредена операција на обработка која се изведува на системот на обработка составен од елементите: управување (човек или управувачка единица), работа (машина, предмет на обработка, алат), контрола (човек и алат за мерење или автоматска единица за мерење).



- ❖ Процесот на обработка се одвива на системот на обработка, а се состои од процес на обработка и помошни процеси
- ❖
- ❖ Процесите на обработка вршат директна трансформација на сировото парче во готов дел, а во изведувањето на процесот на обработка вклучени се и помошните процеси.





Слика 2.5. Основна поделба на процесот на обработка



◆ Технологија (од грчките зборови: технос - занает, логос - наука) е наука која ги проучува процесите и постапките на обработка на сировините (руди и сл. во полуфабрикати или готови производи.)

Технологија			
Материјална (производна)		Нематеријална (непроизводна)	
Хемиска	Механичка	Енергија	Информација
-Преработка на сировини -Промена на структура	-Леенje и синтетурување -Обработка со деформација -Обработка со симнување на материјал (режење) -Обработка со неконвенционални постапки -Спојување, заварување -Монтажа -Заштита		



- ◆ Оттука се разликуваат следните **технологии во машинството**:
 - ◆ технологија на материјали,
 - ◆ технологија на обработка,
 - ◆ технологија на термички и хемискотермички обработки,
 - ◆ технологија на монтажа,
 - ◆ технологија на површинска заштита и
 - ◆ технологија на површински инженеринг.
- ◆ **Технологијата на материјали** ги проучува постапките за преработка на сировините, добивање на материјалите, проучување на особините, намената и методите за испитување на материјалите.
- ◆ **Технологијата на обработки** ги проучува постапките за изработка и обликување на машинските делови во проектиран облик и димензии, од полуфабрикати добиени со леење, ковање, валање и сл.



- ◆ **Технологите на термичка обработка** (жарење, калење, подобрување, нормализација, отпуштање и др.) ги опфаќаат постапките за промена на структурата, хемискиот состав и механичките својства (тврдост, жилавост, механичка јакост и др.) на материјалите. Хемиско термичките обработки (цементација, нитрирање и др.) се применуваат за менување на карактеристиките на површинскиот слой на обработените делови.
- ◆ **Технологите на монтажа** опфаќаат постапки на поврзување на делови за формирање на подсклопови, склопови и производи со различна функционалност.
- ◆ **Технологии на површински заштити** овозможуваат заштита на металните делови и конструкции од штетни хемиски влијанија на околината и естетско подобрување на деловите и производите. Технологите на површински заштити опфаќаат постапки со аплицирање на метални честички (цинкување, никлување, хромирање, калаисување итн.), неметали честички (емајлирање, боене, лакирање итн.), хемиски и електрохемиски постапки (брунирање, фосфатирање итн.).
- ◆ **Технологиите на површински инженеринг** опфаќаат постапки за подобрување на карактеристиките на површинските слоеви и векот на траење на машинските делови и технички системи. Две основни технологии во оваа група се: нанесување на превлаки и модифицирање на површинските слоеви



2.3. ТЕХНОЛОГИИ НА ОБРАБОТКА

Табела 2.2. Поделба на технологиите на обработка, согласно DIN 8598

Технологии на обработка					
Технологии на механичка обработка					Неконвенционални постапки на обработка
Обработки без симнување на материјал			Обработки со симнување на материјал		
Обработки со леење	Обработки со пластична деформација	Обработки со спојување	Рачни обработки	Обработки со режење	

Табела 2.5. Поделба на методите за обработка со режење, ДИН 8598

Технологии на обработка со режење	
Обработка со алати со дефинирана геометрија	Обработка со алати со недефинирана геометрија
Стругање, дупчење, проширување, развртување, глодане, рендисување, провлекување отсекување	Брусење, хоновање, леповање, суперфиниш полирање



◆ Технолошките постапки за обработка со режење се групираат и според **технолошките карактеристики на обработката**, како:

- ◆ Претходни или груби обработки
- ◆ Завршни или фини обработки.




◆ Технолошките постапки за обработка со режење се класифицираат и според **обликот на обработуваниот дел** на:

- ◆ Обработки на ротациони делови (осовини, вратила)
- ◆ Обработки на призматични делови (кукишта, блокови)
- ◆ Изработка на запченици (Сл.2.1)
- ◆ Изработка на навои (Сл.2.1)
- ◆ Изработка на нажлебени вратила (Сл.2.1).




Во структурата на процесот на обработка можат да се дефинираат :операции, зафати и премини (Сл.2.6)




Слика 2.6. Меѓусебните односи во процесот на обработка



Сл.3 Пример за дефинирање на операции



Слика 4 Ъ Пример за сложен зафат
Слика 5 Ъ Пример за групен зафат



Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

Основни параметри на обработката

◆ Производен систем за обработка на метали

Производен систем

Техничка подготвка



Проектирање на технологиски процеси



Производен процес

Технологски систем

Обработкачки систем




Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

Структура на произведен систем

◆ Технолошки системи

- Технолошки процеси
 - ♦ Обработувачки системи



Машински факултет Скопје


Производни технологии
Предавање 1 и 2

Структура на обработувачки систем

◆ Машински систем

- Алатна или друга машина

◆ Обработувачки процес



Машински факултет Скопје


Производни технологии
Предавање 1 и 2

Структура на обработувачки процес

◆ Технолошки операции

■ Технолошки зафати

- ♦ Обработувачки параметри (V , n , s , δ)
- ♦ Резан алат



Машински факултет Скопје

Структура на технолошкиот зафат

Влезни контролирани параметри (x_{p+1}, \dots, x_r)
(константни параметри на зафат)

Излезни контролирани параметри (x_1, \dots, x_p)
(променливи параметри на зафат)

B, L, H - геометрички параметри
R_a, R_z - технолошки параметри
D, z, a_p - геометрија на алат
HB, σ_m - обработуван материјал
m, x, y, c, q - обработувачки
параметри



V, s, δ - обработувачки
параметри
t - вкупно машинско време

ОГРАНИЧУВАЊА
- гранични вредности
- сложени ограничувања
P, F_t, M_i - моќност, отпори на
режење
T, VB_b - ограничувања од
резан алат

АЛГОРИТАМ за
проектирање на
редослед на операции
и зафати

**Критериуми на
оптимизација**
- min време на изработка
- min трошоци

Математички
модел на функција
на цел
 $F(V, s, \delta)$

ОПТИМИЗАЦИЈА



Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

Резни алати


❖ Видови според тип на машинска обработка



Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

Основни елементи на резниот алат



Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

Основни елементи на резниот алат

Family Products - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites Media History Print Edit Discuss KBNet

Address: http://www.iscar.com/ecat/familyHDR.asp?num=290&app=ISGFSTYP=Mlang=EN&mod=2&type=1&search=Y

Member AM Group ISCAR ISOTURN

ISCAR.COM

Search Path

ISO TURN

Main Application

PCBNR/L : Leverlock holders for the 100° corner of CNMG insert.

NEW SEARCH

RELATED INSERT

PCBNR/L : Leverlock holders for the 100° corner of CNMG insert.

Designation h h1 b l1 l2 f Ga^a Gr^b

PCBNL 2525M 12	25.0	25.0	25.0	150.00	27.0	22.0	-6	-6
PCBNR 2525M-12	25.0	25.0	25.0	150.00	27.0	22.0	-6	-6

МФСУ Машински факултет Скопје

Производни технологии
Предавање 1 и 2

